

Службен весник

на Република Македонија

Број 179

26 септември 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3301. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 18“, во Република Литванија	2	3306. Програма за изменување и дополнување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година	4
3302. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за финансии - Царинска управа	2	3307. Одлука за доделување на Државната награда „8 Септември“ во 2018 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот.....	6
3303. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SWORD 18“, во Република Бугарија	2	3308. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	6
3304. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 1 до 7.10.2018 година.....	3	Огласен дел	1-88
3305. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на оперативно - техничката агенција-ОТА.....	3		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3301.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „MAPLE ARCH 18“, ВО РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 18“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Литванија, во периодот од 9-13 октомври 2018 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Канадските вооружени сили, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8279/1
18 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3302.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАРНА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар со следните карактеристики:

- детекторска врата со ренген уред,
- марка: Garret-PD6500,
- тип: 222,
- година на производство: 2003 и
- инветарен број: 6310.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Министерството за финансии - Царинска управа.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8284/1
18 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3303.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „THRACIAN SWORD 18“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „THRACIAN SWORD 18“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија, во периодот од 21 - 28 октомври 2018 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8325/1 Заменик на претседателот
18 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3304.

Врз основа на член 223 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7.10.2018 ГОДИНА

Член 1

За време на траењето на „Детска недела“ се плаќа посебен износ:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации - 5,00 денари;

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби - 5,00 денари;

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари;

5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари;

6. На секој продаден облик на електронски музички и видеозапис, видео касета и друго - 5,00 денари.

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8388/1 Заменик на претседателот
18 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3305.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПЕРАТИВНО – ТЕХНИЧКАТА АГЕНЦИЈА - ОТА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории во вкупна површина од 178,84 м2, од вкупно 505 м2, во зграда 1, влез 1,

кат 3, кои се наоѓаат на ул. „Бихачка“ бр.2 Скопје, на КП бр.2522, КО Центар 2, запишани во Имотен лист бр.58488, сопственост на Република Македонија и тоа:

- канцеларија број 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 25,16 м²;
- канцеларија број 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 26,58 м²;
- канцеларија број 3, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 14,03 м²;
- канцеларија број 4, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 21,81 м²;
- канцеларија број 20, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 22,41 м²;
- канцеларија број 21, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 19,49 м²;
- канцеларија број 22, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,47 м²;
- канцеларија број 23, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 9,64 м² и
- просторија број 24а, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 24,25 м² од вкупно 109,61 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење без надоместок за период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на Оперативно - техничка агенција-ОТА.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Оперативно - техничка агенција-ОТА, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8770/1
18 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3306.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИО-ВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18, 97/18 и 158/18) во Главата „I. ВО-ВЕД“, во делот „ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА И ПЕДИЈАТРИСКА ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА НЕГА“ по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Упатување на стручно усовршување во Република Србија со цел оспособување на медицински кадар од областа на педијатриска кардиологија за самостојно водење на процедурите од областа на педијатриска кардиологија, а со тоа и зголемување на квалитетот на здравствените услуги.“

2. Во Главата „II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„ – Стручно усовршување во Република Србија – супспецијализација од областа на педијатриска кардиологија на еден македонски лекар од Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје, на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград, Република Србија.

3. Во Главата „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Активност	Носител/ Извршители	Износ	
1	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје	11.100.000,00
2	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимовите кои континуирано ги воведуваат и развиваат неонаталните кардиохируршки интервенции и интензивната хируршка нега на Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје	15.055.600,00
3	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ќе работи на развојот на техниките од ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза на Универзитетската клиника за неврохирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје	146.330,00

4	Стручно усовршување во Република Србија – супспецијализација на специјалисти од Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје	74.400,00
	Активност	Извршител	Износ
1	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвање, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп	500.000,00
2	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности од 2017 година		14.723.670,00
	ВКУПНО:		41.600.000,00

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Финансиските средства за активноста од точката 4 од табелата се предвидени за исплата на следните трошоци:

- трошоци за стручно усовршување - супспецијализација (по доставена фактура од Медицински факултет, Универзитет во Белград, Република Србија);
- надомест на трошоците за превоз (еден повратен автобуски билет од Скопје до Белград) еднаш годишно за текот на времетраењето на супспецијализацијата;
- сместување во местото на обуката за времетраење на специјализацијата во износ не поголем од 250 (двеста и педесет) евра месечно;

- месечен надомест за престој за времетраењето на супспецијализацијата за лицето кое ќе замине на супспецијализација на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград, Република Србија во износ од 500 (петстотини) евра;

- дополнителни трошоци кои произлегуваат од законите на Република Србија со доставување на соодветен документ.“

4. Во Главата „VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА“, во ставот 2 износот „35.600.000,00“ се заменува со износот „41.600.000,00“, а износот „14.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 8679/1 Заменик на претседателот
18 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Оливер Спасовски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“

3307.

Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в, 12 став (1) и 17 ставови (3) и (4) од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18), Одборот за доделување на државната награда „8 Септември“, на седницата одржана на 5 септември 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ ВО 2018 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНАНИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се доделува на:

- Таки Џиков.

2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот се доделува на:

- Рисо Таков,
- Владимир Радиќ,
- Сашко Арсовски и
- Стеван Гешовски.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5241/2 Одбор за доделување на Државната
25 септември 2018 година награда „8 Септември“
Скопје Претседател,
 проф.д-р Ленче Алексовска-Величковска, с.р.

СПОГОДБИ

3308.

Врз основа на член 59 точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 137/16), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство на Република Македонија, претставувано од министерот Доц. д-р Венко Филипче, на 5.9.2018 година, склучија

СПОГОДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со оваа Спогодбата се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

Член 2

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.286,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец септември 2018 година.

Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа и на здравствен работник вработен во казнено-поправни и воспитно-поправни установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив ќе се утврдува така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.286,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата во Република Македонија.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.

Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи,

казнено-поправните и воспитно-поправните установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив да ги усогласат актите за исплата на плати.

Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/14 и 137/16).

Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец септември 2018 година.

Самостоен синдикат за здравство,

фармација и социјална заштита
на Република Македонија

Претседател,

д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Министерство за
здравство

Министер,

доц. д-р **Венко Филипче**, с.р.

Бр. 0101-72/1

5 септември 2018 година

Скопје

Бр. 17-6298/1

5 септември 2018 година

Скопје



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018179